



РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

Проект: „Инклузивен мост 18“

**ХЗ БРАВУРА
КООПЕРАТИВА - Делчево**

Table of contents

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

1. РЕЗИМЕ НА НАОДИ

1.1. Резиме на сите наоди

2. КОНТЕКСТ

2.1. Причини за ревизијата

2.2. Договорни услови

2.3. Проект кој е предмет на ревизија

2.4. Правно лице предмет на ревизија

2.5. Финансиски информации предмет на ревизија

3. РЕВИЗИЈА

3.1. Цели на ревизијата

3.2. Опфат на ревизијата

3.3. Процедури на ревизијата

Додатоци

Анекс 1 – Финансиски извештај на проектот

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР – ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА
- Делчево
Ул. Питу Гули бр. 37
2320 Делчево, Република Северна Македонија

Ние извршивме ревизија на финансискиот извештај на проектот: „Инклузивен мост 18“ (во понатамошниот текст: проектот), за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година. Финансискиот извештај е изготвен од раководството на Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје (во понатамошниот текст: Грантист) согласно Договорот за акциски грант (во понатамошниот текст: договорот) склучен помеѓу Грантистот и Македонски Центар за Меѓународна Соработка (во понатамошниот текст: МЦМС или Договорен орган).

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Грантистот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Договорот за акциски грант, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија¹. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР – ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА (продолжува)

Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА
- Делчево
Ул. Питу Гули бр. 37
2320 Делчево, Република Северна Македонија

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансискиот извештај на Грантистот во врска со проектот насловен како „Инклузивен мост 18“, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година е изготвен, во сите материјални аспекти, согласно одредбите за финансиско известување предвидени со Договорот за акциски грант.

Ограничување на дистрибуцијата и употребата

Финансискиот извештај е изготвен со цел да му помогне на Грантистот да се усогласи со одредбите за финансиско известување од Договорот за акциски грант споменат погоре. Како резултат на тоа, финансискиот извештај можеби нема да биде соодветен за друга цел. Нашиот извештај е наменет исклучиво за Грантистот и Договорниот орган и истиот не треба да биде дистрибуиран до, или користен од, други страни, освен Грантистот и Договорниот орган.

Овластен ревизор, партнер
Дарко Калин

Директор
Дарко Калин

07 септември 2022 година



1. Резиме на наоди

1.1. Резиме на наоди

На основ на спроведените ревизорски процедури, обрнуваме внимание на следното:

- Буџетска линија 1. Човечки ресурси: Ангажманот на членовите на проектниот тим е на основ на исплата на еднакви месечни износи преку договори за дело;
- Во Финансискиот извештај се евидентирани трошоци кои што го надминуваат буџетираниот износ за МКД 2.380 (види Анекс 1 кон овој извештај – Финансиски извештај);
- Во рамките на финансискиот извештај Грантистот има рапортирано трошоци кои што ги нема исплатено во износ од МКД 170.300.
- Периодот на спроведување на активностите е дефиниран на 1 јуни 2020 до 30 јуни 2022 година со Анекс за измени и дополнувања на Договор за акциски грант бр.11-33/3-2022, од 16.05.2022 година

2. Обем на Ангажманот

2.1. Причини за ревизијата

Ревизијата беше побарана од Грантистот согласно барањата утврдени во Договорот за акциски грант.

2.2. Договорни услови

Проектот е финансиран врз основа на Договор за акциски грант бр. 11-197/1-2020 од 01.06.2020, склучен помеѓу Грантистот и МЦМС, со цел да му обезбеди на Грантистот неповратна, наменска, финансиска поддршка за спроведување на активностите насловени како: „Инклузивен мост 18“. Вкупните трошоци за оваа активност се проценети на 1.799.009 денари, а висината на грантот е одредена на 1.729.816 денари. Договорниот орган ќе обезбеди 100% од сумата на грантот. Договорот се состои од следниве делови:

- Дел 1: Напомена,
- Дел 2: Права и обврски,
- Дел 3: Прилог 1 – Општи услови,
- Дел 4: Прилог 2 – Проектен документ составен од: пријава, логичка рамка, буџет и оправданост, поврзаност на акцијата со Цивика Мобилитас, изјава за партнерство (доколку е применливо), тековна состојба од Централен Регистар и резиме на акцијата на англиски јазик (во понатамошниот текст: Проектен документ).

Имплементатор на проектот е Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА - Делчево.

Периодот на имплементација на проектот е од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година.

2.3. Проект кој е предмет на ревизија

Општа цел на проектот е да создаде поттикнувачко правно и професионално опкружување за развој на социјални претприемништва како можност за вработување на деца без родители и родителска грижа сместени во деинституционализирани форми на услуги на територијата на нашата држава.

Специфична цел на проектот е да создаде едукативна програма зајакнење на капацитетите на децата без родители и родителска грижа за пазарна и социјално пазарна економија во долгорочен план, базирана на резултатите од истражувањето како составен дел од овој проект - скрининг стратегијата, од страна на мулти-дисциплинарен тим на стручни лица и соработници, за период од 16 месеци во текот на проектот, и имплементација на пилот програмата на околу 40 штитеници за период од 8 месеци до крајот на проектот.

Главни активности на проектот:

A1.1. Скрининг процес, анкета и интервју за идентификација на можните причинители: околина, личен развој, мотивираност, информираност, период на најголемите предизвици во економското живеење, визија за самореализација, материјални вредности;

A1.2. Сумирање на резултати, анализа, заклучоци и препораки;

A2.1. Реализација на работилници на стручен тим, соработници, консултанти за разработка на програмата;

A2.2. Реализација на 2 стручни консултативни средби на проектен тим со клучни чинители - институции, (МТСП, Биро за образование), за утврдување и финализација на тематските содржини на материјалот и изработка на нацрт верзија.

A2.3. – Дизајн, анимација и печатење на едукативните програми.

A3.1. Едукација и тренинг програма за 30 вработени лица во мал групен дом во три модуларни обуки;

A3.2. Реализација на иницијален тест пред почетокот на програмата и завршен тест на крајот од пилот обуката за стекнати знаења и ставови на корисниците во Мали групни домови;

A3.3. Реализација на програмата за економско опкружување „Мост 18“ од страна на персоналот едуциран во областа на програмата за период од 8 месеци;

A3.4. Реализација на пилот - бизнис планови од страна на апсолвенти од Економски факултет во Штип под менторство на професор во директна соработка со стручниот тим од проектот и децата од мал групен дом на индивидуална основа;

A3.5. Медиумски дел - 3 медиумски програми во сите фази од проектот.

2.4. Ентитет кој е предмет на ревизија

Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби „Бравура Кооператива“ - Делчево е основано на 17 јуни 2004 година. Хуманитарното Здружение „Бравура Кооператива“ - Делчево е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните со цел остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и за вршење на активности за донесување подобри услови и подобрување на:

- Грижа и застапување на правата на лицата со посебни потреби;
- Развој на различните форми на згрижување на лицата со посебни потреби, образование и третман;
- Поддршка, помош и соработка со семејствата на на лицата со посебни потреби;
- Хуманитарни активности за подобрување на социјалниот статус на на лицата со посебни потреби;
- Работа на полето на образованието на младите;
- Човекови права.

Контакт

Адреса: ул „Питу Гули“ бр.37,
2320 Делчево, Република Северна Македонија

Тел/Факс: +389 78 349 673

Email: info@bravuracooperativa.org.mk

2.5. Финансиски информации кои се предмет на ревизија

Финансиските информации кои се предмет на ревизија се трошоците наведени во финансискиот извештај на проектот: „Инклузивен мост“ за периодот 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година (види Додаток 1 од овој Извештај) во вкупен износ од МКД 1.725.685.

Структурите на финансиските средства кои биле добиени е прикажана во следнава табела:

	Финансиски износи изразени во МКД
Средства дефинирани со Договорот	1.799.009
<i>Средства финансирани од Договорниот Орган</i>	<i>1.729.816</i>
<i>Добиени средства</i>	
Прилив на 09.06.2020 година	864.908
Прилив на 20.08.2021 година	691.926
<i>Вкупно добиени средства</i>	1.556.834
ВКУПНО пријавени трошоци од грантот	1.725.685

Трошоците од проектот може лесно да се идентификуваат и верифицираат. Структурата на трошоците рапортирани е преставена во следнава табела:

Буџетска линија	Буџет	Трошоци	Разлика
I. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	456.000	456.000	-
II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	395.520	384.454	11.066
III. ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	877.896	876.619	1.277
ВКУПНО (I+II+III)	1.729.416	1.717.073	12.343
IV. ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	69.192	8.612	60.580
V. РЕЗЕРВА	-	-	-
ВКУПНО (I+II+III+IV+V)	1.798.608	1.725.685	72.923

3. Ревизија

Ние бевме ангажирани од Грантистот да ја направиме оваа ревизија согласно Договорот за акциски грант.

3.1. Цели на ревизијата

Целта на оваа ревизија е да се обезбеди разумно уверување за тоа дали трошоците пријавени во Финансискиот извештај кои се однесуваат на Договорот финансиран од Договорниот орган не содржат материјални грешки и неправилности.

3.2. Опфат на ревизијата

Предмет на ревизијата е Финансиски извештај на Договорот за акциски грант за проектот: „Општествена нормализација: јакнење на политичкиот дијалог и деполаризација на јавниот дискурс“.

3.2.1. Договорни услови

Опфатот на оваа ревизија се состоеше од стекнување на доволно разбирање на регулативните барања применливи за проектот, договорните услови и барањата за финансиско известување, презентирање и доставување на финансиски информации, како и прифатливоста (подобноста) на трошоците.

3.2.2. Опфат на работата

Опфат на работата на оваа финансиска ревизија се трошоците и приходите на проектот за периодот од од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година. Ревизијата вклучуваше разгледување и сертифицирање на Финансискиот извештај. Предмет на посебен интерес и важност беше усогласеноста со договорните и со соодветните регулативни услови – согласно специфичниот контекст на проектот. Целта на ревизијата е да изрази мислење за Финансискиот извештај и за усогласеноста со релевантните договорни одредби. Ревизорското мислење содржи изјава дека финансиските извештаи даваат точен и правичен преглед (или ги прикажуваат правично, во сите материјални аспекти) трошоците и треба да содржи квантитативно изразување на согледувањата.

3.2.3. Ограничувања на опфатот

Не постои ограничување на опфатот.

3.3. Процедури на ревизијата

Ревизијата беа реализирано согласно Меѓународните стандарди за ревизија (МСР).

Финансиски контроли

- Финансиски информации:
 - Проверка на финансиските информации содржани во Финансискиот извештај со сметките и евиденцијата на Грантистот (вклучувајќи и банкарски изводи) во однос на дадените услуги;
 - Аналитички преглед на трошковните ставки во Финансискиот извештај и проверка дека буџетот во Финансискиот извештај одговара на буџетот од договорот за акциски грант, и дека трошоците кои се случиле биле наведени во буџетот на договорот; и
 - Проверка на точноста и целосноста на сметководствената евиденција на партнерот.
- Финансиска евиденција и фактури
- Сметководствен и буџетски третман
- Соодветна придружна документација:
 - Проверка на оправданоста и регуларноста на трошоците од договорот (усогласеност со договорите, прифатливост, дозволивост итн.);
 - Откривање на невообичаени, недозволени или нередовни трошоци, или било какви други трошоци кои не се поддржани од одредбите на Договорот за акциски грант;
 - Проверка дали услугите кои биле дадени одговараат на соодветните договорни услови (единечна цена) и документацијата (на пример: фактури); и
- Банкарско работење и работење со пари
- Природата на трошоците
- Точен валутен курс
 - Проверка дали биле соодветно користени девизните курсеви
- Усогласеност на проектот со условите предвидени во Договорот за акциски грант



ТЕКОВЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ (ЦМ-АКТ-05)
(1) први до (3) трети квартал, јуни 2020 - декември 2020

Име на грантисот:

ХЗ Бравура Кооператива

Големина на одобрен грант:

1,729,816

Вкупно реализирани трошоци:

564,280

Кофинансирање (ако има):

Период на известување (ОД-ДО):

1.6.2020 г. - 31.5.2021

Период на известување (ОД-ДО):										16.2020 г. - 31.5.2021						
		Одобрен буџет	Реализирани трошоци во прв квартал 1 јуни - 30 јуни 2020 г.				Реализирани трошоци во втор квартал 1 јули - 30 септември 2020 г.				Реализирани трошоци во трет квартал 1 октомври - 31 декември 2020 г.				ВКУПНО	
Буџетска линија		Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Реализирано (МКД)	Остаток	Остаток (%)		
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ																
Плати и надоместоци																
Координатор 100%		240,000			0	4	10,000	40,000		3	10,000	30,000	70,000	170,000	71%	
Асистент 100%		192,000			0	4	8,000	32,000		3	8,000	24,000	56,000	136,000	71%	
Стручен тим Дефектолог 40%		12,000			0			0				0	0	12,000	100%	
Стручен тим - педагог 40%		12,000			0			0				0	0	12,000	100%	
Вкупно за I		456,000			0			72,000				54,000	126,000	330,000	72%	
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ																
Плати за проекти актив-проектен тим		105,600			0	3	4,237.00	12,711.00		1	8,476	8,476	21,187	84,413	80%	
Канцелариски трошоци		72,000			0	1	5,380.00	5,380.00		1	5,560	5,560	10,940	61,060	85%	
Изајмување на канцелар. простор		84,000			0			0.00				0	0	84,000	100%	
Услуги																
Надворешна ревизија на акцијата		60,000			0			0.00				0	0	60,000	100%	
Учество на Ливика мобилитас настани		30,720			0			0.00		1	4,237	4,237	4,237	26,483	86%	
Информации и комуникација																
Телефонски услуги		43,200			0	1	5,621.00	5,621.00		1	5,826	5,826	11,447	31,753	74%	
Вкупно за II		395,520			0			23,712.00				24,099	47,811	347,709	88%	
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ																
Активност 1.1.1 Анкети интервју		10,000			0	1	4,237	4,237				0	4,237	5,763	58%	
Активност 1.1.2 дводнев. состан. резулт.		30,000			0			0		1	30,000	30,000	30,000	0	0%	
Плати за акт. 1.1.2 скитинг/бер до делч		5,520			0	1	4,080	4,080				0	4,080	1,440	26%	
Активност 2.2.1 Работилници 1		30,000			0			0				0	0	30,000	100%	
Плати за акт. 2.2.1 работ 1. во Штип		4,740			0			0		1	7,100	7,100	7,100	-2,360	50%	
Активност 2.2.1.2 Работилници 2,3,4,5		120,000			0			0				0	0	120,000	100%	
Плати за акт. 2.2.1.2 работ 2,3,4,5 делч		23,328			0			0		0		0	0	23,328	100%	
Активност 2.2.1.3 Работилници 6,7,8,9		20,160			0			0		1	5,040	5,040	5,040	15,120	75%	
Плати за акт. 2.2.1.3 работ 6,7,8,9 делч		23,328			0			0				0	0	23,328	100%	
Активност 2.2.2 Состаноци консултат.					0			0				0	0	135,000	100%	
Активност 2.2.3 Дизајн и Печатење		135,000			0			0				0	0	15,000	100%	
Активност 3.3.1 Работилница персонал		15,000			0			0				0	0	5,520	100%	
Плати за акт 3.3.1 работ персонал, деп		5,520			0			0				0	0			

Активност 3.3.2 Тест прот. освеш +ручек	20,000					0			0					0			0	20,000	100%	
Активност 3.3.3 Имплемент. програ.						0			0					0			0	21,000	100%	
Активност 3.3.4 Развој на Бизнес план	21,000					0			0					0			0	16,000	100%	
Платни за 6 студенти	16,000					0			0					0			0	15,000	100%	
Активност 3.3.5 Медиумска промоција	15,000					0			0					0			0	100,000	83%	
Стручен соработник МГД -Берово 25%	120,000					0		2	5,000				2	5,000			10,000	20,000	100%	
Експерт- соработник Завод за СД 25%	60,000					0			0					0			0	60,000	100%	
Експерт-консултант од Економски фак..	16,000					0			0					0			0	16,000	100%	
Експерт-консултант од Педагошки фак,	16,000					0			0					0			0	120,000	100%	
Хонорар за автор / автори	120,000					0			0					0			0	6,300	100%	
Лектор	6,300					0			0					0			0	21,000	100%	
Дидактички материјали за МГД-прогр	21,000					0			0					0			3,620	16,907	70%	
Материјали за работилници.	24,000					0		1	3,473				1	3,620			55,760	800,346	91%	
Вкупно за III	877,896					0			21,790					117,502			133,859	251,361	1,478,055	85%
ВКУПНО I + II + III	1,729,416					0														
IV ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ провизии	69,192		1	162		162		1	754		754		1	833			833	1,749	67,443	97%
V РЕЗЕРВА	0					0					0						0	0	0	#DIV/0!
ВКУПНО (I+II+III+IV+V)	1,798,608					162			118,256					134,692			253,110	1,545,498		86%

Јас, допотпишаниот, во улога на законски застапник (овластено лице) на акцискиот грантис ја потврдувам точноста и веродостојноста на податоците наведени во овој финансиски извештај:

Име и презиме, функција, потпис и датум

26.08.2022

Александар Николов
Директор



Име на грантот: ХЗ Браура Кооператива
Големина на одобрен грант: 1729816
Вкупно реализирани трошоци: 564280
Корисникот (или име):
Период на извештај (ОД ДО):

ТЕКОВЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ (ЦМ-АКТ-05)
(4) четврти до (7) седми квартал, јануари 2021 - декември 2021

Согласување (со или без):		16.2020 г. - 31.5.2021		Реализирани трошоци во четврти квартал		Реализирани трошоци во пети квартал		Реализирани трошоци во шести квартал		Реализирани трошоци во седми квартал		ВКУПНО							
Период на известување (ОД-ДО):		Планирани трошоци (според одобрен буџет)		квартал 1 Јануари- 31 Март 2021 г.		квартал 1 април - 30 Јуни 2021 г.		квартал 1 јули - 30 септември 2021 г.		квартал 1 октомври - 31 декември 2021 г.									
Бюџетска линија	Вкупно одобрен буџет (МКД)	Реализирана иза 3 квартали	Остаток за наредни квартали	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Реализирано (МКД)	Остаток (МКД)	Остаток (%)				
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ																			
Плати и надоместоци																			
Координатор 100%	240,000	79,000	170,000	3	10,000	30,000	3	10,000	30,000	3	10,000	30,000	180,000	60,000	25%				
Асистент 100%	192,000	56,000	136,000	3	8,000	24,000	3	8,000	24,000	2	8,000	16,000	144,000	48,000	25%				
Стручен тим - дефектор 40%	12,000	0	12,000			0			0			0	0	12,000	100%				
Стручен тим - педагог 40%	12,000	0	12,000			0			0			0	0	12,000	100%				
Стручен тим - педагог 40%	12,000	0	12,000			0			0			0	0	12,000	100%				
Вкупно за I	456,000	126,000	330,000			54,000			54,000			36,000	324,000	132,000	29%				
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ																			
Плати за проектирени активности-проектен тим	105,600	21,187	84,413	1	4,237	4,237	1	8,475	8,475	1	4,237	4,237	3	5,644	16,931	50,533	48%		
Канцелариски трошоци	72,000	10,940	61,060	1	4,070	4,070	1	8,920	8,920			0	1	6,580	6,580	30,510	41,490	58%	
Изјавување на канцелар. простор	84,000	0	84,000	7	3,500	24,500	5	3,500	17,500			0			0	42,000	42,000	50%	
Услуги																0	60,000	100%	
Надворешна ревизија на акцијата	60,000	0	60,000			0			0			0	1	16,010	16,010	20,247	10,473	34%	
Учество на јавна мобилитас настани	30,720	4,237	26,483			0			0			0			0	0	0	0	
Информациони и комуникации	43,200	11,447	31,753	1	4,774	4,774	1	6,436	6,436	1	2,353	2,353	1	6,714	6,714	31,724	11,476	27%	
Телефонски услуги																179,548	215,972	55%	
Вкупно за II	395,520	47,811	347,709			37,581			47,331			6,580			46,235				
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ																			
Активност 1.1.1 Анкети интервју	10,000	4,237	5,763	1	5,000	5,000			0			0			0	9,237	763	8%	
Активност 1.1.2 двоенев. состан. резулт.	30,000	30,000	0			0			0			0			0	30,000	0	0%	
Плати за акт. 1.1.2 експертна дојава	5,520	4,080	1,440			0			0			0			0	4,080	1,440	26%	
Активност 2.2.1 Работилница 1	30,000	0	30,000	1	30,000	30,000	0	0	0			0			0	30,000	0	0%	
Плати за акт. 2.2.1 работ. 1. во ШТИП	4,740	7,100	-2,360			0			0			0			0	7,100	-2,360	-50%	
Активност 2.2.1.2 Работилница 2,3,4,5	120,000	0	120,000			0			58,800			0			0	58,800	61,200	51%	
Плати за акт. 2.2.1.2 работ. 2,3,4,5 децн	23,328	0	23,328	1	2,400	2,400	1	1,300	1,300			0			0	3,700	19,628	84%	
Активност 2.2.1.3 Работилница 6,7,8,9	20,160	5,040	15,120			0			3,750			0			0	14,272	5,888	29%	
Плати за акт. 2.2.1.3 работ. 6,7,8,9 децн	23,328	0	23,328			0			0			0			0	0	23,328	100%	
Активност 2.2.2 Состаноци консултат.	0	0	0						0			0			0	0	135,000	100%	
Активност 2.2.3 Дијалог и Печатење	135,000	0	135,000			0			0			0			0	0	15,000	100%	
Активност 3.3.1 Работилница персонал	15,000	0	15,000			0			0			0			0	0	5,520	100%	
Плати за акт. 3.3.1 работ. персонал децн	5,520	0	5,520			0			0			0			0	0	20,000	100%	
Активност 3.3.2 Тест прот. освек + ручек	20,000	0	20,000			0			0			0			0	0	0	0	
Активност 3.3.3 Имплемент. програ.	0	0	0			0			0			0			0	0	21,000	100%	
Активност 3.3.4 Развој на Бизнис план	21,000	0	21,000			0			0			0			0	0	16,000	100%	
Плати за 6 студенти	15,000	0	15,000			0			0			0			0	0	15,000	100%	
Активност 3.3.5 Медиумска промоција	15,000	0	15,000			0			0			0			0	0	0	0	
Стручен соработник МПД - Еврово 25%	120,000	20,000	100,000	3	5,000	15,000	5	5,000	25,000	1	5,000	5,000	4	5,000	20,000	85,000	35,000	29%	

дас. Допуштишаниот, во улога на законски застапник (овластено лице) на акцискиот грантисот ја потврдувам точноста и веродостојноста на податоците наведени во овој финансиски извештај.

Име и презиме, функција, потпис и датум

26.08.2022



Име на грантпроект:
Големина на одобрен грант:
Вкупно реализирани трошоци:
Кофинансирање (ако има):

ХЗ Бравура Кооператива

1729816

1725540

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ (ЦМ-АКТ-05)
(8) осми до (10) квартал, јануари 2022 - септември 2022

Период на известување (ОД-ДО):

16.2020 г. - 31.5.2021

Буџетска линија	Планирани трошоци (според одобрен буџет)			Реализирани трошоци во осми квартал 1 јануари - 31 март 2022 г.			Реализирани трошоци во девети квартал 1 април - 30 јуни 2022 г.			Реализирани трошоци во десети квартал 1 јули - 30 септември 2022 г.			ВКУПНО		
	Вкупно одобрен буџет (МКД)	Реализирани за 3 квартали 2020 и 4 квартали	Остаток за наредни квартали	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Единица	Ед. цена (МКД)	Вкупно (МКД)	Реализирано (МКД)	Остаток (МКД)	Остаток (%)
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ															
Плати и надоместоци	240,000	180,000	60,000	3	10,000	30,000	3	10,000	30,000			0	240,000	0	0%
Координатор 100%	192,000	144,000	48,000	3	8,000	24,000	3	8,000	24,000			0	192,000	0	0%
Асистент 100%	12,000	0	12,000	1	12,000	0	1	12,000	12,000			0	12,000	0	0%
Стручен тим Дефектор 40%	12,000	0	12,000			0			0	1	12,000	12,000	12,000	0	0%
Остаток на крајот на периодот 40%	456,000	324,000	132,000			34,000			66,000			12,000	456,000	0	0%
ВКУПНО за I															
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ															
Плати за проектирни актив-проектни тим	105,600	55,067	50,533	1	8,475	8,475	4	10,455	41,818			0	105,600	240	0%
Канцелариски трошоци	72,000	30,510	41,490	1	7,840	7,840	1	33,650	33,650			0	72,000	0	0%
Изјанување на канцелар. простор	84,000	42,000	42,000			0	12	3,500	42,000			0	84,000	0	0%
Услуги	0	0	0			0			0			0	0	0	0%
Надворешна ревизија на акцијата	60,000	0	60,000			0	1	60,000	60,000			0	60,000	0	0%
Учество на Циљска мобилитас настан	30,720	20,247	10,473			0			0			0	20,247	10,473	34%
Информации и комуникација	0	0	0			0			0			0	0	0	0%
Телефонски услуги	43,200	31,724	11,476	1	9,180	9,180	1	1,943	1,943			0	42,847	353	1%
ВКУПНО за II	395,520	179,548	215,972			25,495			179,411			0	384,454	11,066	3%
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ															
Активност 1.1.1 Анкети интервју	10,000	9,237	763			0			0			0	9,237	763	8%
Активност 1.1.2 дводнев. состан. резулт.	30,000	30,000	0			0			0			0	30,000	0	0%
Плати за акт. 1.1.2 склупинг до ден	5,520	4,080	1,440			0			0			0	4,080	1,440	26%
Активност 2.2.1 Работилница 1	30,000	30,000	0			0			0			0	30,000	0	0%
Плати за акт. 2.2.1 работ 1, во Штип	4,740	7,100	-2,360			0			0			0	7,100		-50%
Активност 2.2.1.2 Работилница 2,3,4,5	120,000	58,800	61,200	2	30,000	60,000	2	30,000	60,000			0	118,800	1,200	1%
Плати за акт. 2.2.1.2 работ 2,3,4,5 ден	23,328	3,700	19,628	2	9,801	19,602	2	9,801	19,602			0	23,302	26	0%
Активност 2.2.1.3 Работилница 6,7,8,9	20,160	14,272	5,888	1	5,697	5,697	1	5,697	5,697			0	19,969	191	1%
Плати за акт. 2.2.1.3 работ 6,7,8,9 ден	23,328	0	23,328	4	5,832	23,328	4	5,832	23,328			0	23,328	0	0%
Активност 2.2.2 Состаноци консултат.	0	0	0			0			0			0	0	0	#DIV/0!
Активност 2.2.3 Дизајн и Печатење	135,000	0	135,000	1	135,000	135,000	1	135,000	135,000			0	135,000	0	0%
Активност 3.3.1 Работилница персонал	15,000	0	15,000			0			0			15,000	15,000	0	0%
Плати за акт 3.3.1 работ персонал, деп	5,520	0	5,520	1	5,490	5,490	1	5,490	5,490			0	5,490	30	1%

Активност 3.3.2 Тест прог. освек +ручек	20,000	0	20,000			0				0		1	20,000	20,000	20,000	0	0%
Активност 3.3.3 Имплемент. програ.	0	0	0			0				0		1	21,000	21,000	21,000	0	0%
Активност 3.3.4 Развој на Бизнес план	21,000	0	21,000			0				0		1	21,000	21,000	21,000	0	0%
Плати за 6 студенти	16,000	0	16,000			0				16,020		1	15,000	15,000	15,000	0	0%
Активност 3.3.5 Медумска промоција	15,000	0	15,000			0				0		1	5,000	5,000	120,000	0	0%
Стручен соработник МГД -Берово 25%	120,000	85,000	35,000		3	15,000		3	5,000	15,000		1	60,000	60,000	60,000	0	0%
Експерт- соработник. Завод за СД 25%	60,000	0	60,000			0				0		1	8,000	8,000	8,000	0	0%
Експерт-консултант од Економски фак.	16,000	0	16,000			0		1	8,000	8,000		1	8,000	8,000	16,000	0	0%
Експерт-консултант од Педагошки фак.	16,000	0	16,000			0		1	8,000	8,000		1	8,000	8,000	16,000	0	0%
Хонорар за автор / автори	120,000	60,000	60,000		2	30,000				0		1	6,300	6,300	6,300	0	0%
Лектор	6,300	0	6,300			0				0		1			0	0	0%
Дидактиски материјали за МГД-прогр	21,000	0	21,000			0		1	21,000	21,000					23,993	7	0%
Материјали за работилници.	24,000	11,943	12,057			0		2	6,025	12,050				158,300	876,619	1,277	0%
Вкупно за III	877,896	314,132	563,764			75,000				329,187				170,300	1,717,073	12,343	1%
ВКУПНО I + II + III	1,729,416	817,680	911,736			154,495		1	1,905	1,905		1	350	350	8,612	60,580	88%
IV ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	69,192	5,070	64,122		1	1,287											
V РЕЗЕРВА																	
ВКУПНО (I+II+III+IV+V)	1,798,608	822,750	975,858			155,782				576,503				170,650	1,725,685	72,923	4%

Јас, допотпишаниот, во улога на законски застапник (овластено лице) на акцискиот грантис ја потврдувам точноста и веродостојноста на податоците наведени во овој Финансиски извештај.

Нивкачо, Лионел Прасевиќ,
Име и презиме, функција, потпис и датум

26.08.2022





ТЕКОВЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ (КУМУЛАТИВЕН) ЦМ-АКТ-05

Име на грантисот: ХЗ Браваура Кооператива
Големина на одобрен грант: 1,798,608
Вкупно реализирани трошоци: 1,725,685
Кофинансирање (ако има):
Период на известување (ОД-ДО): 1.6.2020 г. - 31.5.2021

	Буџет	Финансиски извештај														Вкупно	Кумулативен остаток					
		3 квартали (јуни 2020 - декември 2020)							4 квартали (јануари 2021 - декември 2021)							3 квартали (јануари 2022 - септември 2022)						
Буџетска линија	Вкупно (МКД)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	Вкупно	Остаток	%	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	Вкупно	Остаток	%	8 квартал	9 квартал	10 квартал	Вкупно	Остаток	%	Total	Cumulative Rest
I. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	456,000	0	72,000	54,000	126,000	330,000	72%	54,000	54,000	54,000	36,000	198,000	132,000	29%	54,000	66,000	12,000	132,000	0	0%	456,000	0
II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	395,520	0	23,712	24,099	47,811	347,709	88%	37,581	41,331	6,590	46,235	131,737	215,972	55%	25,495	175,411	0	204,906	11,066	3%	384,454	11,066
III. ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	877,896	0	21,790	55,760	77,550	800,346	91%	53,720	152,380	10,482	20,000	236,582	563,764	64%	75,000	329,187	158,300	562,487	1,277	0%	876,619	1,277
ВКУПНО III+II+I	1,729,416	0	117,502	133,859	251,361	1,478,055	85%	145,301	247,711	71,072	102,235	566,319	911,736	53%	154,495	574,598	170,300	899,393	12,343	1%	1,717,073	12,343
IV. ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ	69,192	162	754	833	1,749	67,443	97%	820	965	782	754	3,321	64,122	93%	1,287	1,905	350	3,542	60,580	88%	8,612	60,580
V. РЕЗЕРВА	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
ВКУПНО (I+II+III+IV+V)	1,798,608	162	118,256	134,692	253,110	1,545,498	86%	146,121	248,676	71,854	102,989	569,640	975,858	54%	155,782	576,503	170,650	902,935	72,923	4%	1,725,685	72,923

Јас, Долгопотпишаниот, во улога на законски застапник (овластено лице) на акцискиот грантисот ја потврдувам точноста и веродостојноста на податоците наведени во овој финансиски извештај.

Име и презиме, функција, потпис и датум:
26.08.2022